

РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ КАЗНЕНО ПРАВО И ПРАВНИ НАУКИ-ДРУГО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, при Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, согласно член 131 од Законот за високо образование во весникот “Нова Македонија” од 3-4 јануари 2015 година објави Конкурс за избор во наставник во сите наставни звања за научните области: Казнено право 50804 и Правни науки – друго 50835 (еден). Конкурсот ги содржи условите што кандидатите треба да ги задоволат за да дојдат до саканото работно место.

Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, со Одлука бр. 02-3/3 од 29.01.2015 година, донесе Одлука за формирање на Рецензиона Комисија за избор на наставник согласно распишаниот Конкурс помеѓу пријавените кандидати, во состав академик проф. Д-р Владо Камбовски, Проф. Д-р Љупчо Арнаудовски и Проф. д-р Братислав Милошевиќ.

На Конкурсот се пријавија тројца кандидати и тоа:

1. Проф. д-р Стефан Буцакоски
2. Д-р Лариса Василеска
3. М-р Михаил Стојаноски

Комисијата во горниот состав, со внимание и интерес ги проучи и оцени документите на секој кандидат одделно и на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, му го доставува следниов

РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски податоци проф. Д-р Стефан Буцакоски

Кандидатот проф. д-р Стефан Буцакоски е роден 21.12.1960 во Охрид. Високо образование со научен степен дипломиран правник, насока безбедност се има стекнато на Факултетот за безбедност и ОСЗ, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје во 1983 година; во 1992 се стекнува со научниот степен дипломиран криминалист на Факултетот за безбедност и ОСЗ, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје. Научниот степен магистер од областа на криминалистиката го стекнува на Факултетот за безбедност, “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, на тема “Специфичности во вршењето и откривањето на криминалитетот во туристичка сезона во Охридскиот регион”, магистерска работа, 1995 година; Докторира на Правниот факултет „Јустинијан Први,, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, 2001 година на тема Злоупотреба на дрогата во Република Македонија” со што се стекнува со научен степен доктор на правни науки.

Вработен е во Министерство за внатрешни работи на Р.М. од 1984 -2003 и во 2002 година од Министерството за внатрешни работи добил согласност за изведување настава на високо образовна установа.

Кандидатот покажува одлично познавање на англискиот јазик, писмено и усно.

2. Наставно-образовна дејност

Кандидатот Проф. д-р Стефан Буцакоски на 19 март 2002 година е избран за

Доцент на предметите Комуникологија и Пропаганда на Меѓународната академија за природни и општествени науки Кнезови Шчербатови, Москва, Руска Федерација на ММ Колеџ административно-техничко одделение Скопје. Од 09.07.2003 година на Матичната комисија на Факултетот за општествени науки Скопје (во основање) е избран за наставник по предметот Казнено право во звањето Доцент, каде од 01. 10. 2003 година заснова редовен работен однос; (одлука бр. 03/173), Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје на 19.02.2004 година за учебната 2003/04 му доверува настава по предметот Вовед во правото за насоките Европско право и право на Европската Унија и Дипломатија и меѓународна политика во Струга; (одлука бр. 08/03/37); со одлука бр. 0201/39 од 16.04.2004 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје, му се доверува настава по предметот Вовед во правото за насоките Европско право и право на Европската Унија и Дипломатија и меѓународна политика во Скопје; со одлука бр. 0201/194 од 06.10.2004 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје му се доверува настава по предметот Вовед во правото за насоките Европско право и право на Европската Унија и Дипломатија и меѓународна политика во Скопје и Струга; со одлука бр. 0201/194 од 06.10.2004 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје, за учебната 2003/04 му се доверува настава и по предметите Разузнавање и Национална безбедност, извори на загрозување и безбедоносна анализа на насоката Дипломатија и меѓународна политика; од 2004 му се доверува настава по предметот Криминалистичка методика на Факултетот за детективи и безбедност; со одлука бр. 0201/103, бр. 0201/105 и бр. 0201/109 од 15.03.2005 на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје, е избран за наставник по предметот Вовед во правото, Национална безбедност, извори на загрозување и безбедоносна анализа и Разузнавање, во звањето Доцент; со одлука од 02. 11. 2005 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за детективи, му е доверена настава по предметот Детективно право; со одлука бр. 03/018 од 06.03. 2007 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за Правни науки при Првиот приватен Универзитет-ФОН д-р Стефан Буцакоски е избран за наставник во звање Вонреден професор по предмети од казнено-правните науки; со одлука бр.07-3589/6 од 02.12.2011 година се избира во наставно-научно звање Редовен професор по предметот Вовед во правото и по предмети од казнено-правната област; член во Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М прв мандат (одлука бр.19-568 од 26.12.2008), втор мандат(одлука бр.19-365 од 20.04.2011). Професорот д-р Стефан Буцакоски бил ментор на повеќе од 45 магистерски трудови, ментор на дипломски работи преку 60, член во комисији за оценка или одбрана на магистратура, член на комисија за оценка или одбрана на специјалистичка работа. Професорот Буцакоски држи настава на втор циклус и трет циклус на студии каде има решение за ментор од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на РМ (сеуште неотпочната настава) на Универзитетот ФОН- Факултет за правни науки. Одржува настава прв циклус на студии на Интернационалниот Универзитет Нови Пазар – предмети Меѓународно казнено право и Социјална патологија

Од резултатите на извршената самоевалуација произлегува дека Проф. Д-р Стефан Буцакоски е **позитивно оценет**. Согласно извршената самоевалуација на проф. д-р Стефан Буцакоски истиот е коректен кон студентите во својот однос, добро е подготвен за настава во која што нуди интерактивност и вклучување на студентите во дискусија и дава разбирливи и практични примери.

Согласно доставениот Извештајот за самоевалуација на Универзитет Фон - Скопје за академската 2010-2012 година добиени се следните резултати (максимална оценка 5)

1. *Односот на наставникот кон студентите е коректен*
На ова прашање просечен одговор е 4,3
2. *Професорот е добро подготвен за настава*
На ова прашање просечен одговор е 4,7
3. *Професорот нуди интерактивност и вклучување на студентите во дискусија*

- На ова прашање просечен одговор е 4,42
4. *Предавањата се разбирливи и вклучуваат практични примери*
На ова прашање просечен одговор е 4,11
 5. *Професорот можеме да го најдеме за консултации и надвор од терминот за предавања*
На ова прашање просечен одговор е 4,02
 6. *Професорот објективно ги оценува моите колоквиуми и испити*
На ова прашање просечен одговор е 4,15
 7. *Професорот нуди соодветна литература(печатна и електронска) за својот предмет*
На ова прашање просечен одговор е 4,28
 8. *Односот на асистентот кон студентите е коректен*
На ова прашање просечен одговор е 4,26
 9. *Асистентот е добро подготвен и разбирливо ги држи вежбите*
На ова прашање просечен одговор е 4,12

3. Досегашни раководни функции

- в.д. Декан на Факултет за правни науки, во состав на Универзитетот ФОН, со одлука бр. 08-601/3 од 11.04.2012;
- в.д. Декан на Факултет за правни науки, во состав на Универзитетот ФОН, со одлука бр. 08-3000/1 од 20.10.2011;
- одговорен за координирање на активностите на Факултетот за спортски менаџмент, во состав на Универзитетот ФОН, со одлука бр. 02-913/1 од 21.04.2011;
- проректор на Фон Универзитет, со одлука бр. 02-2795/1 од 05.11.2010 година, (во мирување поради членство во Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.);
- продекан на Факултетот за правни и политички науки во состав на Европскиот Универзитет -Република Македонија, со одлуката бр. 0306/008 од 28.12.2005 година и
- Раководител на одделението на Факултетот за општествени науки во Струга со одлука бр. 08/03/104 од 27.02.2004 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје.

4. Научно-истражувачка активност

Редовен професор д-р Стефан Буцакоски презентирал и објавил повеќе научни трудови на **меѓународни научни конференции во земјата и во странство** со оригинални научни резултати, објавени во научно/стручни списанија, трудови објавени во зборник на трудови од научен/стручен собир со меѓународен уредувачки одбор. Во прилог на оваа констатација е и списокот на објавени трудови:

1. Злоупотреба на дрогата во Република Македонија, докторска дисертација, Правен факултет Јустинијан Први, Скопје 2001;
2. Казнено-правни и безбедоносни аспекти на изборниот процес, Парламентарните избори 2006 и Македонските аспирации за членство во ЕУ и НАТО, зборник на трудови, Прв приватен Универзитет- ФОН, Скопје, 2006;
3. Сузбијање криминалитета, тема; Откривање на организираниот нарко-криминалитет, Правни Факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке/центар за кривично право, Полициска академија-Београд, Виша школа унутрашњих послова-Земун, 2004 Крагујевац;
4. Злоупотреба на дрогата во Република Македонија, зборник посветен на почесни доктори, доктори и магистри на науки (2001-2006). стр.42-45, Скопје, Правен Факултет Јустиниан Први, 2006

5. Inherethic balance attainment in Republic of Macedonia as a successful pattern for social and economic growth, Thematic collection XVIII science SCOOP, Technology, Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011/, coauthor
6. Analysis the negative factors which are restricting the social progress in the prism of cultural development, Thematic collection XVIII science SCOOP, Technology, Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011, coauthor;
7. Practiced criminal law area with a view to detecting offences and stages of criminal proceedings, FON University, Skopje, 2011, coauthor;
8. The eradication of drug trafficking in the EU through the countries of the western Balkans, Humanities and Social Sciences Review ISSN: 2165-6258 Volume 01 :: Number 04 (2012), Copyright © 2012 by UniversityPublications.net, coauthor (труд со оригинални научни резултати во стручно/научно популарно списание)
9. Coordinated security cooperation in the Western Balkans - condition for faster integration processes, coauthor, International Conference, EUROREGIONS Integrating Societies - Generation Growth - Caring Resources, Struga, R. Macedonia, 2013, <http://ispn.org.mk/wp-content/uploads/2013/10/EUROREGIONS-abstract.pdf>, coauthor
10. Analysis of the organization of the narcotics crime, with special emphasis on penal policy in Macedonia, International Conference, Promoting Human rights recent developments, Skopje, R. Macedonia, 2013
11. Criminal law protection of the economic system of the Republic of Macedonia, International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST 2013, Skopje, R. Macedonia, 04-06.10.2013 година, coauthor
12. Corruption and political connections, Vizione 20/2013, The Association of Intellectuals "Democratic Club" - Shkup, coauthor
13. The role of the security system of the EU in the process of reconciliation in the Western Balkans, Academic conference „Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the limbo? пленарно предавање на научно/стручен собир , Panel 3- EU and Western Balkans - Regional Political and Security issues, 31.10-03.11.2013, Kopaonik, Serbia, coauthor
14. Use vs. Abuse of special investigative measures in detecting severe forms of crime in Republic of Macedonia, The International Scientific Forum, ISF 2013, (12-14 December), Tirana, Albania.(објавен во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор)
15. Analysis of criminal policy in the Republic of Macedonia on adoption of rules of realities, international scientific conference Criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, R. Macedonia, 2014 **(во печат)**

Публикации, универзитетски учебници и други книги

- Разузнавање (учебник), Коста Абрашевиќ, Охрид, 2005.
- Вовед во правото, (учебник), АД Киро Дандаро, 2007, Битола.
- Казнено право, општ дел, (учебник), ИМЗ - Институт за менаџмент на знаењето - Скопје, 2008.
- Казнено право, општ дел, (учебник), прво изменето издание, Коста Абраш-Охрид, 2014
- Туристички криминалитет, Македонија Прима, Охрид, 1995;
- Превенција од злоупотреба на дрогата, Летра, Охрид, 2002;
- Полициски менаџмент, Летра, Охрид, 2003;
- Казнено право практикум-осврт на откривање на казнените дела и стадиумите на казнена постапка, Прв приватен универзитет-ФОН, Скопје 2008;
- Национална безбедност, извори на загрозување и безбедоносна анализа авторизирани предавања Факултетот за општествени науки Скопје, 2004; Комуникологија искуство во водење преговори во изработка;
- Казнено право-посебен дел, авторизирани предавања Факултетот за правни науки Фон Универзитет, Скопје, 2008;
- Казнено процесно право, авторизирани предавања Факултетот за правни науки

- Фон Универзитет, Скопје, 2008;
- Македонија без дрога – прирачник, Прв Приватен универзитет ФОН, 2008
- Етика и деонтологија, авторизирани предавања, Факултетот за правни науки Фон Универзитет, Скопје, 2010;
- Криминалистика, авторизирани предавања, Факултет за правни науки, Скопје 2011;
- Практикум од казнено-правната област со осврт на откривањето на казнените дела и стадиумите на казнената постапка, Фон Универзитет, Скопје 2011 година (коавторство со помл.ас.м-р Наташа Тодоровска) и
- Национална безбедност, авторизирани предавања, Факултет за правни науки, Скопје 2012.
- Практикум од областа на казненото право и криминалистиката, Коста Абраш – Охрид, 2014 (коавторство со ас.м-р Наташа Тодоровска)
- Разузнавање – прво изменето издание 2014

Други активности во струката: организатор на дебата на тема: „ За или против легализација на марихуаната, (03- 04.12.2010); организатор и едукатор на дебата на тема: „ Учество на младите во институциите во РМ, (17.05.2011); носител, организатор и реализатор на проект Импровизирано судење 2005-2006-Факултет за правни науки ФОН Универзитет (11-14.06.2006); носител, организатор и реализатор на проектот Македонија без дрога од 2007 година одобрен од Министерство за образование и наука на РМ; носител, организатор и реализатор Импровизирано судење 2006-2007 (Јуни 2007) во својство на инструктор на студентите од втора година Факултет за правни науки. Фон- Универзитет; носител, организатор и реализатор Импровизирано судење 2008-2009 (декември 2008) Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; со финален производ: Практикум по Казнено право со осврт на откривањето на казнени дела и стадиумите на Казнената постапка“, објавено во Скопје, декември 2008 година, ФОН Универзитет; носител, организатор и реализатор на Импровизирано судење 2009-2010 (јуни 2010), Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; носител, организатор и реализатор на проектот Импровизирано судење 2010-2011, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; носител, организатор и реализатор на проектот Импровизирано судење 2011-2012, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; подготовка на национални документи (стратегии, закони и сл., Национална стратегија на РМ за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата 2009-2014 (стручен консултант), Закон за безбедност во сообраќајот, Македонија без дрога-прирачник, прв приватен универзитет – Фон, 2008 год, Комисија за вршење измени и дополнувања на КЗ, учество во комисија за измени и дополнување на Закон за разузнавање, Раководител на научно-истражувачки проект од областа на Казнено право и криминалистиката со примена на научно-истражувачки резултати во откривањето на казнените дела и процесуирање низ стадиумите на казнената постапка определен со одлука бр.14-215/4 од 19.02.2014 год. Факултет за правни науки при Универзитет Фон.

Професорот д-р Стефан Буцакоски има учествувало на следниве конференции и стручни дебати

- 1 . Conference The Western Balkans on the road to European Community, Serbia, 2011
2. International Conference for Academic Disciplines, International journal of Art & Sciences, Conference at the American University of Rome, 29 October – 1 November 2012
3. 67 – ма Средба на правниците, организирана од Здружение на правници на Република Македонија, 25-27.10.2012, Охрид
4. International conference, EUROREGIONS Integrating Societies - Generation Growth - Caring Resources, 20 September, Struga, 2013, R. Macedonia,
5. International Conference, Promoting Human rights: Recent developments, 25-27 September, MIT University – Skopje, 2013, , R. Macedonia
6. International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST 2013,

- 4- 5 October, University of Tourism and Management – Skopje, 2013
7. 69-та Средба на правниците, организирана од Здружение на правници на Република Македонија, 24-26.10. 2013, Охрид
8. Academic Conference, “Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the limbo?”, October 31- November 03, 2013, Kopaonik, Serbia
9. Конференција Екстерно тестирање на студентите: предизвиците и можностите, Скопје 2014
10. The International Scientific Forum, ISF 2013, 12-14 December 2013, Tirana, Albania
11. International scientific conference Criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, Republic of Macedonia, 2014

Кандидатот Проф. Д-р Стефан Буцакоски, редовен професор на Приватниот Универзитет “ФОН” на кого му е доверена настава по повеќе предмети од областа на казнено- правните науки, има завршено Факултет за безбедност во Скопје, со што се стекнал со звањето “дипломиран криминалист”. Во својата наставна и научна работа, го проширил својот научен ангажман и на повеќе Факултети и Универзитети бил избран за наставник по повеќе казнено- правни и криминалистички предмети. Кандидатот Буцакоски, како редовен професор бил ангажиран, избран и му била доверена настава од повеќе предмети, што е видливо и од неговата Биографија (реферат) поднесен кон пријавата за конкурсот. Од неговиот реферат се гледа дека му била доверена настава: Комуникологија и пропаганда на Меѓународната академија, Разузнавање и национална безбедност, Криминалистичка методика, Детективско право, Материјално казнено – право, Процесно казнено право, Полициски менаџмент, Криминологија и Пенологија итн. Скоро да нема предмет од областа на казнено-правните и криминолошките науки во која Проф. Д-р Стефан Буцакоски не држел настава на некој од многубројните Факултети каде што бил избран и именуван за наставник и спроведувал испити.

Тој докторирал на криминолошка тема “Злоупотреба на дрогата во Република Македонија”, не продолжил во истражување во оваа област што е видливо од пописот на објавените трудови од негова страна. Инаку, во согласност со неговиот ангажман во настава по предмети на повеќе Факултети, тој има издадено повеќе скрипти, авторизирани предавања, учебници и учебни помагала скоро во сите области од казнено- правните и криминолошките науки каде што и во кои држел настава. Сепак, неговите учебни помагала, немаат соодветна верификација и потврда за прифатени учебници од Наставните совети на Факултетите на кој тој предавал и ги нудел како учебници.

Во својата досегашна кариера како наставник на повеќе Факултети и Универзитети во Македонија, професорот Стефан Буцакоски бил избран за продекан, декан, проректор и ректор, при што се стекнал со искуство во управните работи и управување со високо- образовните институции во кои работел.

Проучувајќи ја приложената документација на објавени трудови како и следејќи го научниот развој и работа на кандидатот, членовите на Комисијата кои и учествувале во неговото формирање како научен работник и во дел од неговиот развој во науката, констатираме дека проф. Стефан Буцакоски не покажувал научен интерес или не објавувал доволно трудови од областа на оние казнено- правни и криминолошки науки, правни науки кои се предмет на научен интерес и изучување на Факултетот за туризам и угостителство, посебно специфичните области од областа на царинскиот криминалитет, областа на шпедицијата, организацијата и функционирањето на Царината како државна институција, како и областа на деловното право кое зазема посебно место во студиите на овој Факултет.

2. Биографски податоци д-р Лариса Василеска

Кандидатот д-р Василеска Лариса е родена на 03.06.1977 во Охрид, Р. Македонија. Средно образование завршила во Western Heights High School - Оклахома

Сити, Оклахома 1995 година. Во академската 1995/96 се запишала на Факултетот за туризам и угостителство- Охрид, отсек Царина и шпедиција. После положувањето на сите испити утврдени со Наставниот план и исполнувањето на сите обврски по Статутот на Факултетот во 1999 год. - дипломирала на тема "Недозволена трговија со дрога и напорите за нејзино спречување" и се стекнала со стручен назив Дипломиран менаџер по царина и шпедиција

Кандидатот д-р Лариса Василеска стекнала повеќегодишно работно искуство во областа на високото образование. Во 2001 година кандидатката е ангажирана во реализацијата на наставно- научниот процес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, како помлад асистент на предметите Меѓународен транспорт и осигурување. Во 2004 год. е избрана за **соработник во звање помлад асистент**, на група наставни дисциплини. На последипломските студии на Универзитет "Св. Кирил и Методиј"- Скопје, на Правниот Факултет Јустинијан Први во Скопје се запишува на насоката Деловно право. Се стекнува со академскиот VII/2 степен на стручна подготвеност - **Магистер по правни науки од областа на Деловното право** во 2009 година. Во 2010 год. избрана е во звање **асистент** на група наставни дисциплини од областа Деловно право. Притоа ги реализирала вежбите на следните предмети – Царинско право, Основи на право, Основи на право со туристичко право, Вовед во осигурување, Осигурување и реосигурување, Неживотно осигурување, Даночен систем и политика (на насоката безбедност и финансиска контрола), Осигурување на имот и лица, Криминалитет и детекција, Царинска управна постапка, Царинско казнено право.

Докторира 2013 година на Универзитетот Мегатренд – Белград, на Факултетот за право, јавна управа и администрација – Белград на катедрата за Казнено право и се стекнува со академскиот VIII/2 степен – **Доктор на правни науки**, на тема "Улогата на Царинската управа во борба против организираниот криминал".

Кандидатката активно зборува англиски јазик, а исто така има солидни познавања од германскиот јазик, што овозможува непречено користење на најновата светска стручна литература и комуникација. Таа активно ги користи современите компјутерски апликации и технологии.

2. Наставно-образовна дејност

Кандидатот д-р Лариса Василеска учествува во изведувањето на наставно-образовниот процес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид од 2001-2010 година изведувајќи вежби по предметите: Основи на право, Основи на право со туристичко право, Царинско право, Царинско казнено право, Криминалитет и детекција, Царинска управна постапка, Неживотно осигурување, Даночен систем и политика (на насоката безбедност и финансиска контрола), Транспорт и осигурување, Меѓународна шпедиција, Вовед во осигурување, Осигурување и реосигурување, Осигурување на имот и лица, Применето шпедитерско работење.

Од резултатите на извршената самоevaluација за учебната 2013/2014 година произлегува дека д-р Лариса Василеска е **позитивно оценета** за квалитетна реализација на наставата на начин што ги мотивира студентите за вклучување во интерактивна настава, наставата ја спроведува јасно и разбирливо за студентите, предизвикува заинтересирност за предметот, нагласувајќи ја посебно практичната примена на предметот во иднина, рационално го искористува времето предвидено за вежби, со посветување на додатно време за консултации со студентите

Согласно извршената самоevaluација од страна на Комисијата за самоevaluација при Факултетот за туризам и угостителство – Охрид за учебната 2013/2014 година, добиени се следните резултати (максимална оценка 5)

1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата.
Средна оценка на прашањето - 4,97
2. Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го задржи вниманието до крајот на предавањата
Средна оценка на прашањето - 4,8

3. Наставникот ги поттикнува студентите на активност, самостојна работа и ги стимулира да поставуваат прашања.
Средна оценка на прашањето - 4,6
4. Наставникот редовно ја изведува наставата.
Средна оценка на прашањето - 4,9
5. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка.
Средна оценка на прашањето - 4,93
6. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво.
Средна оценка на прашањето - 5,0
7. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите.
Средна оценка на прашањето - 4,8
8. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература.
Средна оценка на прашањето - 4,7

3. *Научно-истражувачка активност*

Покрај редовните обврски кои произлегуваат од работното место, кандидатот д-р Лариса Василеска покажува посебен интерес за научно-истражувачка активност, како научен работник и истражувач, на полето на науката, кандидатот д-р Лариса Василеска активно работи и има објавено научни и стручни трудови во земјата и во странство. Нејзината активност во пишување и објавување стручни и научни трудови претставува солидна основа, што може да се види од досега објавените трудови:

1. Некои аспекти за работата на ММФ со посебен осврт на релација ММФ и Р. Македонија, *Зборник на трудови*, Факултет за туризам и угостителство-Охрид, 2001-2002;
2. Strategic Integration in the World Banking, International Symposium "Strategic management in banking 2002", Subotica 2002, *Strategiski menagment*, 2-3/2002;
3. Глобализација на осигурителните компании, Меѓународен симпозиум "Осигурувањето во услови на глобализација", Охрид, 29-30 мај 2003;
4. Некои аспекти на осигурувањето со посебен осврт на загубите со терористичките напади од 11 Септември, *Зборник на трудови*, Факултет за туризам и угостителство-Охрид, 2002-2003.
5. "*Security measures and need of insurance protection in leisure and tourism industry*", VIII International Conference "University "Sv. Kliment Ohridski"- Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality- Ohrid, Macedonia - Contemporary trends in tourism industry, 25- 27 may, 2005
6. "Економската вредност на реосигурувањето" I International Conference on insurance, customs and freight-forwarding in XXI century, Ohrid, maj 2007
7. "*Environmental Protection as a fundamental part in tourism development and insurance industry commitment in supporting it*" An international journal of multidisciplinary research for South- Eastern Europe, Opatija 2008 - **Меѓународно научно списание**
8. *Европска спогодба за превоз на опасни материи и нејзина примена во Р. Македонија* - магистерски труд, Правен Факултет "Јустинијан Први" , Скопје, 9 ноември 2009 година
9. Innovation as a strategy for improving catering product quality, 20th Biennial International Congress, Opatija, 2010
10. "Светска економска криза кроз призма људских права", 11 Меѓународен научен собир, Заштита људских права и слобода у време економске кризе, Тара, 2011:
11. Fraud and Organized crime in the National legislation of Republic of Macedonia with special aspect on the Criminal Code, 3th International conference on governance fraud ethics and social responsibility, Kapadokya, Turkey, 2011
12. Применето шпедитерско работење - авторизирани предавања, 2012

13. Customs Professional Integrity: The Case of the Republic Macedonia, Daniela Milososka, Larisa Vasileska, 4 th International conference on governance fraud ethics and social responsibility, Alanya, Turkey, 2012
14. Примена Европске конвенције о надзору условно осуђених или условно ослобођених лица у казним и пенитенцијарном праву Републике Македоније, 11 Научен меѓународен собир, Релевантна питања примене меѓународног кривичног права у националном праву, Тара, 2012
15. Осврт на меѓународна кривична дела везана за транснационални криминал, 12 Научен меѓународен собир, Меѓународна кривична дела, Тара, 2013
16. **“The new role of Macedonian Customs Administration” , XI International Conference “Service sector in terms of changing environment”, Ohrid, 2011 издаден во Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences 44 (2012) 323 – 329, 2012; - Меѓународно научно списание со импакт фактор**
17. Решение проблемы международного терроризма, Tackling international terrorism .Таможенное взаимодействие, экономические связи и правовое регулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Таможенном союзе, Vladivostok, Russia, 2012
18. Prevention and Detection of Custom Fraud, 4 th International conference on governance fraud ethics and social responsibility, Alanya, Turkey, 2012
19. Улога Управе Царина у борби против организованог криминала – докторска дисертација, Мегатренд Универзитет, Факултет за право, јавну управу и безбедност – Београд, 2013
20. Corruption - The Cancer Of The Society, 5th International conference on governance fraud ethics and social responsibility, Edirne, Turkey, 2014

4. Учество во научно-истражувачки проекти и конференции:

1. Заедничките конференции за економски и демократски реформи во Централна и Источна Европа организирани од Државниот универзитет на Флорида-Талахаси - САД и Универзитетот “ Св. Климент Охридски”- Битола - Р. Македонија, Охрид, 1996-1998
2. Certificate in recognition of achivement at the First Joint Conference on Economic and Democratic Reforms in Central and Easern Europe, Ohrid , Republic of Macedonia, 06-19.06.1996, University ”St. Kliment Ohridski”, Bitola and Florida State University of Florida, Tallahassee- USA;
3. Certificate in recognition of achivement at the Second Joint Conference on Economic and Democratic Reforms in Central and Easern Europe, Ohrid, Republic of Macedonia, 16-26.06.1997; University ”St. Kliment Ohridski”, Bitola and Florida State University of Florida, Tallahassee- USA;
4. Certificate in recognition of achivement at the Thirt Joint Conference on Economic and Democratic Reforms in Central and Easern Europe, Ohrid , Republic of Macedonia, 08-17.06.1998; University ”St. Kliment Ohridski”, Bitola and Florida State University of Florida, Tallahassee- USA;
5. Certificate of Appreciation for Commitment and Contribution to TEMPUS – Phare Project CME 03112-97, Department of Tourism Management, Thessaloniki 10th of February 2000
6. Certifiacate of Attendance- Attended and successfully completed a tranining seminar in travel and tourism skills, 15.07 – 31.07.2000, T.E.I. of Thessaloniki, Department of Tourism Management, Thessaloniki, Greece
7. ” *Feasibility study for a continuous Training and Research Center at Ohrid*” between T.E.I Thessaloniki, University St. Kliment Ohridski of Bitola and Leeds Metropolitan University- research assitant
8. Research assistant, contributing in the execution of both emprirical and secondary research, Tempus-Phare project CD-JEP-15007-2000 titled ” *Enchancing regional co-operation in South-Eastern Europe: curriculum updating and adoption for*

- tertiary-level hospitality and tourism courses*” between T.E.I Thessaloniki, University St. Kliment Ohridski, Leeds Metropolitan University, Hamme Polytechnic, The Technological University Isamil Qemal Vlora, The University A.Xhuvani of Elbassan, The University Fan S. Noli of Korca, started 15th of March 2001 and its duration is for 3 years
9. Certificate from the State Election Commission from the Government of Republic of Macedonia for attending and finishing mandatory training of polling boards, 05.06.2011
 10. Certificate of participation at the 10 International criminal law forum organized by the International Criminal Law Association, "Protection of human rights and freedom in the time of economic crises" Tara, Republic of Serbia, 8-12 June 2011,
 11. Certificate of attendance, attended and presented a paper at the 11 International Conference "Service Sector in terms of changing environment", 27-29 October 2011, Ohrid, R. Macedonia
 12. 4th International conference on governance fraud ethics and social responsibility, scientific meeting point of studies on accounting, finance, auditing, taxation and related law, Antalya, Turkey, 4-7 April, 2012
 13. Certificate of Attendance at ASPAT International Seminar, *American Culture and Tourism*, sponsored by Embassy of The United States of America and Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, April 2012, Mavrovo, Macedonia
 14. Certificate of Attendance at ASPAT International Seminar, *Cultural Diversity in Hospitality Industry*, sponsored by Embassy of The United States of America and Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, April 2012, Mavrovo, Macedonia
 15. Certificate of Participation at the 11 International criminal law forum organized by the International Criminal Law Association, "Relevant Issues regarding the application of International criminal law in National law" Tara, Republic of Serbia, 6-10 June, 2012
 16. Certificate of Participation at the 12 International criminal law forum organized by the International Criminal Law Association, "International Criminal acts" Tara, Republic of Serbia, 5-9 June, 2013

Кандидатот Д-р Лариса Василеска, дипломира на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и се стекнала со звањето “дипломиран менаџер по царина и шпедиција” - насока царина и шпедиција. Факултетот за туризам и угостителство во Охрид на кандидатот Василеска и е матичен факултет, а студиите на овој Факултет, претставуваат логично надоврзување на нејзиното средно образование во Оклахома Сити, САД. Докторирала на Факултетот за право, јавна управа и администрација во Белград, на Белградскиот универзитет на катедрата за казнено право и се стекнала со титулата “доктор по правни науки” на темата “Царинската управа во борба против организираниот криминал”.

По дипломирањето на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, ангажирана е како помлад асистент на предметите меѓународен транспорт и шпедиција. Тука почнува нејзината кариера и ориентација да се образува и развива во областа на науката и научно истражувачката работа. Покасно избрана во звањето “помлад научен работник - помлад асистент”. Како резултат на нејзиниот ангажман, работа и напредување во научната и наставната работа, избрана е за асистент кога постанува “магистер по правни науки од областа на Деловното право”. На овој начин кандидатот Василеска покажува голем интерес за својот научен развој, постепено од степен во степен, формирајќи го и своето образование стекнувајќи се доктор на науки на Белградскиот Мегатренд Универзитет.

На Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, д-р Василеска учествува во образовниот процес на Факултетот со вежби и предавања на предметите Царинско право, вклучувајќи го и Царинското прекршочно право и Прекршочното право како Казнено право, подрачјето Животно осигурување, Даночен систем и политика, подрачјето на безбедност и Царинска и управна постапка, Царинско казнено право.

Д-р Лариса Василеска во прилог на документацијата и пријавата доставува повеќе научни и стручни објавени трудови во домашни и странски списанија од научните области за кои таа работи. Кандидатот Василеска во прилог дава неколку студиски извештаи од истражувања што самата ги реализирала. Низ објавените трудови како и реализираните истражувања, таа покажува дека длабоко навлегла во материјата во која работи, ја совладала научната методологија и се потврдува како самостоен млад научен работник. Познавањето на странските јазици, особено познавањето на англискиот јазик и овозможува со успех да ја следи странската литература во научните области во кои работи и тие знаења да ги користи во нејзините трудови и секојдневната работа на Факултетот. Кандидатот дава преглед на сопственото учество со писмени и усни настапи на повеќе научни собири, советувања, семинари и предавања на кои ги изнесувала сопствените погледи со што се потврдува во својата струка, но и се афирмирала како научен работник и иден наставник.

3. Биографски податоци м-р Михаил Стојаноски

Кандидатот м-р Михаил Стојаноски роден е 15.10.1987 во Скопје. Високо образование со научен степен дипломиран правник, се стекнува на Правниот факултет „Јустинијан Први,, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје. Научниот степен магистер по право го стекнува на Правниот факултет „Јустинијан Први,, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, март 2011 година. Кандидатот м-р Стојаноски главно се занимава со адвокатска работа во посебна канцеларија. Во прилог на поднесената пријава, дава богат приказ на активности во областа на адвокатските надлежности, но и многу жива активност во областа на посета на семинари, курсеви, студии од областа на казеното право и европското право во кое ги формира и збогатува своите стручни и професионални познавања. Ги има објавено следните трудови:

1. “The right to return viewed by the Macedonian court system – the case of N.S. and his family” – International Journal of Law, Transnational Justice and Human rights, year 3, Volume 3, 2013
2. “Permanent Structured Cooperation as an Institute of the Common Foreign and Security Policy of the European Union and its Significance for Membership Candidate – Countries”, Seventh annual international conference on European integration Europe 2020, Towards innovative an inclusive Union, Skopje, Macedonia, may 2012
3. “Примена на правото на Европската Унија во Република Македонија пред пристапувањето кон ЕУ”, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен Факултет Јустинијан први, - Скопје, 2012 (во коавторство)

ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ

Рецензионата комисија за избор на наставник на Факултетот за туризам и угостителство, со внимание ги проучи документите на кандидатите што се пријавија на Конкурсот. Во претходниот дел од Рецензиониот Извештај во кој се прикажани квалификациите на секој кандидат, досегашниот професионален, научен и стручен ангажман и работа, Комисијата, во истиот дел ги соопштува и своите оценки за квалификациите на секој кандидат во поглед на задоволувањето на условите од Конкурсот за избор на наставник на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Комисијата посебно внимание му посвети на кандидатите проф. д-р Стефан Буцакоски и д-р Лариса Василеска со оглед на нивниот досегашен ангажман во високото образование. Во делот од извештајот што се однесува на овие двајца кандидати, Комисијата се осврнува и ги изнесува своите погледи и оценки за нивната досегашна работа и во поглед на задоволувањето на условите за избор на наставник по

распишаниот Конкурс на Факултетот за туризам и угостителство. Однесувајќи се со полн респект кон досегашниот ангажман и работа на проф. д-р Стефан Буцакоски, сепак Комисијата во изборот и дава предност на кандидатот д-р Лариса Василеска врз основа на следниве елементи од нејзината биографија, работа и професионален ангажман на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид.

Кандидатот д-р Лариса Василеска својот професионален ангажман го започнала како стручен соработник и асистент на Факултетот за туризам и угостителство и на тој ангажман се наоѓа до денес. Низ досегашната работа и реализирањето на задачите што и биле доверени на Факултетот имала стручен, професионален и одговорен однос поради што покажувала позитивни резултати како во обавувањето на вежбите, консултациите, работата со студентите. Паралелно со тоа таа успешно напредувала во научната област во која и биле доверени задачите на Факултетот. Работејќи на своето стручно и професионално образување развивала активности на полето на издавачката дејност објавувајќи значен број трудови во домашни и странски списанија како и настапи на научни собири, советувања и слично. Објавените трудови и воопшто нејзиниот целокупен ангажман се од правото и правните области за кој е распишан Конкурсот за избор на наставник.

Спрема досега добиените оценки за нејзината работа на Факултетот таа се потврдува како работник кој добро и успешно напредува во струката и се формира во научен работник, кој длабоко навлегува во својата професија. Низ објавените трудови, таа покажува способност за самостојна наставна, научно- теоретска и истражувачка работа во научните области од **КАЗНЕНОТО ПРАВО, ДЕЛОВНОТО ПРАВО, ЦАРИНСКОТО ПРАВО И ШПЕДИЦИЈАТА КАКО И ПРАВО И ДРУГИ НАУКИ.**

Врз понапред изнесените оценки, Рецензионата Комисија за избор на наставник на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид согласно со објавениот Конкурс во состав академик проф. Д-р Владо Камбовски, проф. Д-р Љупчо Арнаудовски и проф. Д-р Братислав Милошевиќ, на Наставно- научниот Совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола му

ПРЕДЛАГААТ

од пријавените кандидати од Конкурсот за наставник во звањето **ДОЦЕНТ ЈА ИЗБЕРЕ Д-Р ЛАРИСА ВАСИЛЕСКА** и да и ја довери работата на предметите за кои со распишаниот Конкурс се избира наставник.

Рецензиона комисија:

- 1. Академик проф. Д-р Владо Камбовски с.р.**
- 2. Проф. Д-р Љупчо Арнаудовски с.р.**
- 3. Проф. Д-р Братислав Милошевиќ с.р.**